

Синдикат на работниците од управата,
правосудните органи и здруженијата на граѓани на РМ

П Р А В И Л Н И К
за доделување парична помош од Солидарниот фонд
на Синдикатот на УПОЗ



Скопје, 2016

Врз основа на член 28 став (в) од Статутот на Синдикатот на УПОЗ на РМ и Одлуката за формирање Солидарен фонд, Претседателството на Синдикатот на УПОЗ на РМ, на седницата од 03.03.2016 година и усвои текст на

П РА В И Л Н И К

за доделување парична помош од Солидарниот фонд на Синдикатот на УПОЗ на РМ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој Правилник се уредуваат, начинот на издвојувањето на средствата, корисниците, основите за користење на правата, основите за користење на средствата од Фондот, постапката за остварување на правата и друго од Солидарниот фонд на Синдикатот на УПОЗ на РМ (во натамошниот текст: Фонд).

II. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА

Член 2

Фондот се формира од следните извори:

- од дел од синдикалната членарина на членовите на Синдикатот на УПОЗ, во висина од 0,40% од вкупниот износ на членарината од нето платата;

- спонзорства и донации;
- дополнителни прилози и подароци на правни и физички лица, и
- други извори.

Член 3

1) Средствата врз основа на член 2 од овој Правилник се уплатуваат на посебната жиро сметка на Солидарниот фонд на Синдикатот на УПОЗ 200000043542128 (даночен број 4030994215699 - депонент Стопанска банка - Скопје).

2) Уплатата на средствата синдикалните организации го извршуваат истовремено со уплатата на синдикалната членарина.

Член 4

Средствата од Фондот кои нема да се искористат во тековната година, се пренесуваат во Фондот во наредната година.

III. КОРИСНИЦИ НА ФОНДОТ

Член 5

Корисници на средствата на Фондот се сите членови на Синдикатот на УПОЗ кои уплатуваат средства согласно Одлуката за финансирање.

IV. ОСНОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ФОНДОТ

Член 6

1) Правото на користење средства се стекнува после шест месеци членување, односно уплата на членарина и тоа по следните основи:

- парична помош за подолготрајно боледување;
- парична помош за лекување
- парична помош за лекови и медицински помагала;
- парична помош во случај на загрозена материјална состојба на членот на Фондот;
- парична помош за новороденче;
- парична помош за прваче;
- парична помош за потешки последици од елементарни непогоди;
- парична помош за смрт на член на Фондот;
а) смрт на член на неговото потесно семејство;
- парична помош за заминување во пензија;
- парична помош во случај на штрајк;
- парична помош во случај на отказ или претрпени финансиски последици поради синдикални активности;
- парична позајмица.

2) Правото за користење на неповратни средства од Фондот по горе наведените основи може да се оствари само еднаш во годината (еднократно) по било кој основ, освен во

случаи кога се работи за барања за парична помош за новороденче, парична помош за прваче, парична помош за заминување во пензија, парична помош за смрт на член на Синдикатот или член на неговото потесно семејство и парична помош за елементарна непогода.

3) Освен позајмицата, паричната помош по сите други основи е неповратна.

1. Парична помош за подолготрајно боледување

Член 7

1) Парична помош по основ на непрекинато боледување, освен породилно отсуство, се стекнува во следните случаи:

- кога повеќе од 40 календарски денови членот непрекинато бил на боледување.

2) Парична помош по основ на непрекинато боледување се доделува во зависност од должината на боледувањето и тоа:

- од 40 - 121 дена.....од 10% - 100%

3) Основицата за пресметка се утврдува во износ од 10.000,00 денари.

4) Кон барањето треба да се достави соодветна медицинска документација, во рок од 30 дена по заклучување на боледувањето.

2. Парична помош за лекување

Член 8

а) Лекување во Македонија

1) Во случај на потешка болест, членот на Синдикатот има право на парична помош ако боледува од малигно заболување, цереброваскуларен инсулт со тешки последици, поли-траума, мултиплекс склероза и терминална фаза на болест.

2) Барателот ја докажува болеста со официјални документи, во кои болеста и состојбата на пациентот е недвосмислено опишана. Официјални медицински документи се: конзилијарно мислење, отпусно писмо, специјалистички извештај со хистопатолошки наод.

3) Членот на Синдикатот има право на еднократна парична помош најмногу до 500 евра во денарска противвредност.

4) Барањето парична помош по овој основ се доставува во рок од 30 дена.

б) Лекување во странство

1) Во случај на потешка болест за која е потребно лекување во странство, членот на Синдикатот има право на парична помош само во случај кога тоа е одобрено со Решение издадено од Фондот за здравство. Право на парична помош членот има само на дел од сопствените трошоци, односно

кога со решението на Фондот за здравство не е предвидено да се покријат трошоците за придружникот, а членот ќе биде придружуван од член на потесното семејство. Членот на Синдикатот може да добие:

- до 10 дена престој во странство до 300 евра во денарска противвредност;

- од 10 до 20 дена престој во странство до 600 евра во денарска противвредност; и

- над 20 дена престој во странство до 1.000 евра во денарска противвредност.

2) Барателот е должен да достави Решение од Фондот за здравствено осигурување за лекувањето во странство, пресметка за вкупните трошоци за време на престојот кои не се покриени со решението на Фондот и кои ќе бидат поткрепени со оригинални сметки за направените трошоци за сместување и/или исхраната.

3) Барањето парична помош по овој основ се доставува во рок од 30 дена од денот на добивањето на Решението од Фондот за здравствено осигурување.

3. Парична помош за набавка на лекови и медицински помагала

Член 9

1) Во случај на потешка болест (малигно заболување, цереброваскуларен инсулт со тешки последици, политраума, мултиплекс склероза и терминална фаза на болест), за која е потребно набавка на лекови кои не се на позитивната листа на Фондот за здравствено осигурување или медицински помагала кои не се на товар на Фондот за здравствено осигурување, а истите немаат соодветна замена на листите на фондот, членот на Синдикатот има право на парична помош од 20% од износот на трошоците што барателот ги плаќа, но најмногу до 500 евра во денарска противвредност во текот на една календарска година.

2) Доколку на членот на Синдикатот му е пропишана терапија или пак препорачано помагало, кои се наоѓаат на позитивната листа на Фондот за здравствено осигурување, а членот по свој избор и убедување набавува терапија/помагала кои не се на позитивната листа на Фондот за здравство, не му следува парична помош.

3) Парична помош по овој основ членот може да добие доколку минималниот износ на направени трошоци изнесува 10.000,00 денари. Барателот доставува медицински документи со кои докажува дека пропишаните/препорачаните лекови/помагала е потребно да ги користи, а истите не се на листа на ФЗО и немаат своја замена. Барателот доставува

фактура/фискална сметка од државата или странство (со превод) како доказ за набавка.

4) Барањето парична помош по овој основ се доставува во рок од 6 месеци од денот на добивањето на Решението од Фондот за здравствено осигурување.

4. Парична помош во случај на загрозна материјална состојба

Член 10

1) Во случај на загрозна материјална состојба во семејството, членот на Синдикатот има право на парична помош. Под загрозна материјална состојба во семејството, согласно претходниот став, се подразбира материјалната состојба на семејството во кое вкупните приходи по сите основи не изнесуваат повеќе од 70% од просечната нето плата во Република Македонија.

2) Висината на паричната помош по овој основ изнесува 10.000,00 денари и тоа за:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| • еден член | 40% од износот |
| • два члена | 60% од износот |
| • три члена | 80% од износот |
| • четири и повеќе члена | 100% од износот |

3) Членот има право на парична помош по овој основ секоја втора календарска година.

5. Парична помош за новороденче

Член 11

1) Членовите на Синдикатот односно родителите на новородените деца имаат право на парична помош во износ од 3.000,00 денари за секое новородено дете.

2) Правото на помош по овој основ се остварува најмногу во рок од 10 месеци (300 дена) од денот на раѓање на новороденчето.

6. Парична помош за прваче

Член 12

1) Членовите на Синдикатот на УПОЗ имаат право на парична помош во износ од 3.000,00 денари за секое запишано дете во прво одделение. Право на овој паричен надомест имаат членовите на Синдикатот на УПОЗ, односно родителите чии деца се запишани во прво одделение.

2) Право на помош по овој основ се остварува во рок од 60 дена сметано од првиот школски ден.

7. Парична помош за потешки последици од елементарни непогоди

Член 13

1) Во случај кога членот на Синдикатот претрпел потешки последици од елементарни непогоди на објектот во кој живее односно е во негова сопственост или е во соп-

ственост на брачниот другар (поплава, земјотрес, пожар и слично), има право на парична помош во висина од 10% од проценетата штета од овластен орган, но не повеќе од 30.000,00 денари.

2) Паричната помош се исплатува врз основа на соодветна документација - доказ за сопственост, место на живеење и потврда за претрпена штета издадена од соодветен орган.

3) Правото на помош по основ на елементарни непогоди се остварува во рок од 90 дена од настанување на елементарната непогода.

8. Парична помош за смрт на член на Фондот или член на неговото потесно семејство

Член 14

1) Во случај на смрт на член на Фондот, семејството на починатиот има право на еднократна парична помош од 20.000,00 денари.

2) Во случај на смрт на член на неговото потесно семејство, членот на Фондот има право на еднократна парична помош од 10.000,00 денари.

3) Барањето парична помош по овој основ се доставува во рок од 60 дена од смртта.

Член 15

1) За член на потесно семејство во смисла на претходниот член се сметаат брачните другари и децата доколку немаат формирано сопствено семејство

2) Парична помош за смрт на член на потесно семејство следува доколку барателот не склучил брак и живее со своите родители на иста адреса

3) Парична помош по овој основ следува и доколку бракот на барателот е раскинат, што се докажува со извод од матична книга на родени не постар од 6 (шест) месеци и, ако по разводот живее со своите родители на иста адреса.

9. Парична помош за време на штрајк

Член 16

1) Во случај на штрајк организиран со Одлука на Синдикатот на УПОЗ и во согласност со Законот за работни односи, членовите на Синдикатот имаат право на парична помош. Висината на паричната помош, ја утврдува Претседателството на УПОЗ.

2) Правото на помош од претходниот став се остварува само во случај ако деновите поминати во штрајк не бидат дополнително одработени и платени од работодавачот.

3) Ова право можат да го користат само членовите на Синдикатот кои учествувале во штрајкот, согласно евиденцијата на синдикалните организации.

10. Парична помош за заминување во пензија

Член 17

1) Членовите на Синдикатот на УПОЗ имаат право на парична помош во износ од 3.000,00 денари за заминување во пензија.

2) Право на парична помош по овој основ имаат членовите кои континуирано членуваат во Синдикатот најмалку пет години пред остварувањето на правото за заминување во пензија.

3) Правото по овој основ се остварува во рок од 60 дена од добивањето на Решението за пензионирање од Фондот за пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

11. Парична помош во случај на отказ или претрпени финансиски последици поради синдикални активности

Член 18

1) Во случај ако членот на Синдикатот на УПОЗ добие отказ од страна на работодавачот поради спротивставување на неговите наредби кои се однесуваат на изборните активности во Синдикатот или вршење на синдикални активности заради заштита на Синдикатот на УПОЗ и правата на неговите членови, членот на Синдикатот има право на месечна парична помош во износ на нето платата која ја примал пос-

ледните три месеци пред добивање на решението за отказ. Ова право членот ќе го остварува до правосилноста на евентуална судската постапка за враќање на работно место. Средствата кои членот ќе ги добие по судски пат, должен е да ги врати во Солидарниот фонд најмногу 30 дена по нивното добивање.

2) Доколку поради активности наведени во ставот 1 од овој член, членот на Синдикатот биде казнет со процентуален износ на неговите месечни примања, има право на паричен надоместок во висината на износот се до завршување на временскиот рок за кој е казнет.

3) Доколку членот на Синдикатот биде суспендиран од институцијата во која што работи поради активностите наведени во ставот 1 од овој член, има право на паричен надоместок во висина на остатокот од плата кој не му се исплаќа, се до завршување на суспензијата и дисциплинската постапка.

4) Комисијата на Солидарниот фонд на Синдикатот на УПОЗ во случаите наведени во ставовите 1, 2 и 3 од овој член, ќе ги повика членот на Синдикатот и претседателот на синдикалната организација за да пред Комисијата ги презентираат доказите за основаноста од добивање на парична помош од Солидарниот фонд согласно овој член.

5) Барањето парична помош по овој основ се доставува во рок од 30 дена од добивање на Решение за престанок на работниот однос или Решение за изрекување дисциплинска мерка со парична казна од едномесечниот износ на платата на членот.

12. Парична позајмица

Член 19

1) Членот на Синдикатот има право на без каматна парична позајмица.

Позајмицата ќе се доделува во следниве случаи и тоа по следниот приоритетен редослед:

- за лекување (потребни документи: потврда од установата во која се лекува и дијагнозата за болеста од која се лекува);
- за школување (потребни документи: заверен семејстар за тековната година и износ на школувањето);
- за елементарни непогоди (потребни документи: потврда за сопственост (имотен лист) и потврда за настаната штета од соодветен орган) и
- за други случаи за кои Комисијата ќе оцени дека барањето е оправдано.

2) Износот на паричната позајмица може да изнесува од 12.000,00 до 30.000,00 денари, а висината на позајмицата ја одредува Комисијата врз основа на приложената документација.

3) Враќањето на паричните средства е во период од 12 до 20 месеци. Позајмувачот е должен после заверување кај работодавачот на административната забрана и договор за користење позајмица да уплати 200,00 денари манипулативен трошок на сметката на Солидарниот фонд (200000043542128).

4) Претседателите на синдикалните организации се должни да го контролираат враќањето на позајмицата односно дали таа редовно се уплатува. Доколку членот редовно не ја враќа позајмицата или службата за сметководствено работење од било кои причини не ја врши редовно уплатата истата ќе биде наплатена од сметката на синдикалната организација. Доколку претседателот на синдикалната организација не потпише изјава на согласност, синдикалната организација нема да има право да ги користи средствата од Солидарниот фонд на Синдикатот.

5) Доколку во една Синдикална организација во исто време парична позајмица бараат повеќе членови, тогаш претседателот на Синдикалната организација е должен да изготви приоритетна листа која ја доставува заедно со барањата.

6) Членот може повторно да конкурира за парична позајмица после 12 месеци од датумот на конечната исплата на претходната позајмица.

7) Барањата кои не ги исполнуваат условите, ќе бидат ставени на листа на чекање се до нивно комплетирање.

Член 20

Членовите на Синдикатот на УПОЗ корисници на повратни или неповратни средства од Солидарниот фонд како и учесници на спортски, образовни, културни и други активности организирани од Синдикатот или синдикалните организации, не можат да истапат од членство во Синдикатот на

УПОЗ пред истекот на две години од добивањето на неповратната парична помош или две години од датумот на конечната исплата на паричната позајмица (согласно Статутот на Синдикатот на УПОЗ, член 19) како и учество на спортски игри, образовни, културни и други активности организирани од Синдикатот на УПОЗ или синдикалната организација.

Член 21

Од средствата на Солидарниот фонд можат да се доделуваат награди на поединци или организации за посебни значајни резултати. Предложените кандидати за награди треба да се активни и докажани членови на Синдикатот на УПОЗ.

Член 22

Наградата се доделува во вид на плакета и паричен надомест во висина најмногу до 15.000,00 денари. Критериуми и Одлука за доделување на наградите и признанијата донесува Извршниот одбор на Синдикатот на УПОЗ.

Член 23

Признанијата се доделуваат на членови на Синдикатот на УПОЗ кои се активни и се истакнале во работата на Синдикатот, како и организации кои придонеле за развој и остварувањето на целите на Синдикатот на УПОЗ.

Член 24

1) Од Солидарниот фонд се обезбедуваат средства за набавка на реквизити, награди за учесниците како други трошоци потребни за организација на спортските игри и средби на Синдикатот на УПОЗ.

2) Од Солидарниот фонд се обезбедуваат средства и за учество на меѓународните спортски игри. За бројот на учесниците и износот на средствата, одлука донесува Извршниот одбор.

Член 25

Од Солидарниот фонд можат да се подмируваат трошоците за одржување советувања, семинари, протести, едукација на синдикални кадри, одржување и надградување на WEB страницата и програми за работа кои ќе бидат во функција на навремено и квалитетно извршување на функциите на Синдикатот и информирање на членовите.

Член 26

Од Солидарниот фонд се подмируваат и:

- годишната членарина за Светската синдикална организација на Синдикатите од јавните служби (PSI) и Европската федерација на синдикатите од јавните служби (EPSU), и
- позајмица на сметката за тековното работење на Синдикатот на УПОЗ во случај на потреба.

V. ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА

Член 27

1) Барањето за користење на некое право согласно овој Правилник членовите на Синдикатот, го поднесуваат до претседателот на синдикалната организација, а во синдикалните организации со повереници, до повереникот кој потоа барањето го доставува до претседателот на синдикалната организација.

2) Претседателот на синдикалната организација барањето го доставува до Комисијата за распределба на средствата од Солидарниот фонд при Синдикатот на УПОЗ. Со барањето задолжително се поднесува потребната документација и формуларите УПОЗ -1 и УПОЗ -2.

Член 28

1) По барањата на членовите на Синдикатот одлучува Комисија за распределба на средствата од Солидарниот фонд која ја избира Претседателството.

2) За исклучителни случаи кои не се регулирани со Правилникот за Солидарен фонд, Комисијата може да одлучи за паричен надоместок на членот во износ најмногу до 6.000,00 денари.

Член 29

1) Претседателот на Синдикатот може да донесува одлуки за парична помош за: новороденче, за прваче, за смрт на член на фондот и за заминување во пензија.

2) Во исклучителни случаи, претседателот може да донесе одлука и за лекување и набавка на лекови и медицински помагала како и парична позајмица.

3) За донесените одлуки меѓу две седници на комисијата, согласно ставовите 1 и 2, Претседателот е должен да ја информира Комисијата на првата наредна седница.

Член 30

1) Против одлуката на Комисија за распределба на средствата од Солидарниот фонд и Одлуката на Претседателот на Синдикатот, барателот има право на жалба до Претседателството на Синдикатот на УПОЗ во рок од 15 дена.

2) Одлуката на Претседателството на Синдикатот на УПОЗ е конечна.

3) Надзор во работењето на Комисија за распределба на средствата од Солидарниот фонд врши Претседателството на Синдикатот на УПОЗ преку Надзорниот одбор.

Член 31

Одлука од Комисијата по поднесените барања, задолжително му се доставува на претседателот на синдикалната организација и барателот. Одобрените средства се уплатуваат на трансакциската сметка на корисникот или преку синдикалната организација или Синдикатот на УПОЗ.

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 32

Административно - техничките работи за Солидарниот фонд ги извршува Стручната служба на Синдикатот на УПОЗ.

Член 33

Измени и дополнувања на овој Правилник се вршат на начин и постапка како и за неговото донесување.

Член 34

Со донесување на овој Правилник престанува да важи правилникот донесен на 05.09.2012.

Член 35

Правилникот влегува во сила со денот на неговото донесување.

Синдикат на УПОЗ на РМ
Претседател,
Пецо Грујовски

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

Со секое барање задолжително се доставува:

- * Мислење (Образец УПОЗ 2)
- * Барање (за неповратни средства Образец УПОЗ 1)
- * Барање (за парична позајмица Образец УПОЗ 3)

1. Парична помош за подолготрајно боледување

- Обрасци ИСР - Извештај за привремена спреченост на работа во континуитет не помалку од 41 ден, или Мислење од Комисијата за продолжување на боледувањето.

2. Парична помош за лекување

2.1 Лекување во Македонија

- конзилијарно мислење, отпусно писмо, специјалистички извештај со хистопатолошки наод;

2.2 Лекување во странство

- Решение од ФЗОМ за лекување во странство;
- пресметка за вкупните трошоци за време на престојот кои не се покриени со решението на Фондот и кои ќе бидат поткрепени со оригинал сметки за направените трошоци за сместување и/или исхрана.

3. Парична помош за лекови и медицински помагала

- конзилијарно мислење,
- отпусно писмо,
- специјалистички извештај со хистопатолошки наод;
- фактура/фискална сметка од државата или странство.

4. Загрозена материјална состојба

- Потврда за примена плата на барателот за последниот месец;
- Потврда од Агенцијата за вработување за невработени членови на потесното семејство;
- Уверение за материјалната состојба од Управата за јавни приходи за членовите на неговото потесно семејство;
- Потврда за редовен упис за учебната година за членови на потесно семејство - ученици или студенти;
- Извод од матична книга на родени за деца помали од седум години.

5. Парична помош за новороденче

- Извод од матична книга на родени.

6. Парична помош за прваче

- Извод од матична книга на родени;
- Потврда од училиштето за запишување во прво одделение.

7. Парична помош за потешки последици од елементарни непогоди

- Официјална потврда од надлежен орган за претрпена штета;
- Доказ за сопственост на станот - имотен лист.

8. Парична помош за смрт на член на Фондот

- Фотокопија од изводот од матичната книга на умрените;

а) смрт на член на неговото потесно семејство

- Фотокопија од изводот од матичната книга на умрените;
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од изводот на матична книга на родените на Барателот не постар од шест месеци (кога барателот е член на потесно семејство).

9. Парична помош за заминување во пензија

- Решение за одење во пензија од ФОНД ПИОМ;
- Изјава за пензионирање (пополнува претседателот на синдикалната организација);
- Со барањето да се врати членската карта.

10. Парична помош за време на штрајк

- По Одлука на Претседателството за овој вид помош, барање доставуваат синдикалните организации.

11. Парична помош во случај на отказ или претрпени финансиски последици поради синдикални активности

- Решение за престанок на работен однос или Решение за изрекување дисциплинска мерка.

12. Парична позајмица

12.1 За лекување

- потврда од установата во која се лекува и дијагноза за болеста од која се лекува пациентот

12.2 За школување

- потврда за упис во тековната година и износ на школарината.

12.3 За елементарни непогоди

- Официјална потврда од надлежен орган за претрпена штета;
- Доказ за сопственост на имотот - имотен лист;

12.4 За било кои други случаи кои не се назначени во Правилникот - документи со кој ќе се оправда позајмицата која се бара.

